

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 22 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), како и врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15 и 55/16), министерот за образование и наука ја донесе наставната програма по наставниот предмет **Нацртна геометрија** за I година образование од струка градежно-геодетска (сектор: градежништво и геодезија), за образовниот профил градежен техничар (квалификација: градежен техничар), за учениците во средното стручно образование со четиригодишно траење.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Наставна програма

# НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА

*модуларно дизајнирана*

за I година

(со римска бројка)

Градежен техничар / Градежен техничар

образовен профил / квалификација

---

Градежно-геодетска / Градежништво и геодезија

струка / сектор

Скопје, 2017 година

<b>Назив на наставната програма</b>	Нацртна геометрија
<b>Тип на наставна програма</b>	Задолжителна стручно-теоретска програма и вежби
<b>Кредитна вредност на наставната програма</b>	6 ЕЦВЕТ кредити
<b>Струка</b>	Градежно-геодетска
<b>Сектор</b>	Градежништво и геодезија
<b>Образовен профил</b>	Градежен техничар
<b>Назив и ниво на квалификацијата</b>	Градежен техничар 4 (четврто) ниво
<b>Година на изучување</b>	I (прва)
<b>Број на часови неделно/годишно за реализација на наставната програма</b>	Теорија: 2 часа неделно / 72 часа годишно Вежби: 1 час неделно / 36 часа годишно (доколку паралелката брои повеќе од 17 ученици, на часовите предвидени за вежби учениците се делат на две групи)
<b>Цели на наставната програма</b>	<p>Општи цели на програмата по Нацртна геометрија е ученикот да стекне знаења, вештини и компетенции за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прикажување на облиците, предметите и објектите, просторно (тродимензионално), во проекции и пресеци;</li> <li>- претставување на проектирано решение, врз основа на цртеж (скица , проект);</li> <li>- читање на технички цртежи, скици и планови;</li> <li>- поттикнување кон творечки способности низ решавање на различни проблеми.</li> </ul>

<b>Модуларни единици на наставната програма</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основи на ортогонално и косо проектирање</li> <li>2. Рамнини</li> <li>3. Котирана проекција</li> </ol>
<b>Материјално-технички и просторни услови</b>	<p>За постигнување на резултатите од учењето и успешно реализирање на предвидените активности на учениците треба да бидат достапни следните просторни услови, наставни средства и помагала: информатичко-комуникациски технологии (ИКТ), соодветен софтвер, LCD проектор, слики, цртежи, проспекти, прирачници, каталози и списанија, слајдови, интернет материјали, проспекти, модели на пробни тела; прирачници, упатства, стандарди кои се применуваат во градежништвото и сл.</p> <p>Соодветно на карактерот на програмските содржини и резултатите што треба да се постигнат со наставата по предметот, тој треба да се реализира во училница и кабинет опремен со компјутери и соодветен софтвер.</p>
<b>Норматив на наставен кадар</b>	<p>Наставната програма <b>Нацртна геометрија</b> ја реализираат наставници со завршени студии по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- архитектура</li> <li>- градежништво</li> <li>- машинство</li> </ul> <p>со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка во акредитирани установи.</p>

	<b>Назив на модуларна единица 1: Основи на ортогонално и косо проектирање</b>
--	---

Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување
1	<p>Ученикот ќе биде способен да:</p> <p>Дефинира ортогонално проектирање и црта и конструира ортогонална проекција</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Просторно и ортогонално претставување на објектите;</li> <li>- Проектирање и видови проекции;</li> <li>- Ортогонално проектирање на точка</li> <li>- Ортогонално проектирање на точка во специјална положба;</li> <li>- Вистинска големина на отсечка и наклонети агли</li> <li>- Ортогонално проектирање на права;</li> <li>- Прободи на права и наклонети агли;</li> <li>- Трета проекциска рамнина;</li> <li>- Ортогонално проектирање на геометриска фигура;</li> <li>- Ортогонално проектирање на геометриски тела.</li> </ul>	<p><b>Активности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Објаснува за просторно и ортогонално претставување на објектите;</li> <li>- Објаснува за проектирање и видови проекции;</li> <li>- Димонстрира ортогонално проектирање на точка и точка во специјална положба;</li> <li>- Димонстрира ортогонално проектирање на права и прободи на права и наклонети агли;</li> <li>- Објаснува за трета проекциска рамнина;</li> <li>- Димонстрира ортогонално проектирање на геометриска фигура и геометриски тела;</li> <li>- Презентира цртежи и конструирани ортогонални проекции.</li> </ul> <p><b>Методи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дискусија;</li> <li>- Менторство и насочување;</li> <li>- Учење преку откривање;</li> <li>- Работа на решавање на проблеми;</li> <li>- Работа во групи;</li> <li>- Презентација.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Диференцира просторно и ортогонално претставување на објекти</li> <li>2. Објаснува проектирање и видови проекции</li> <li>3. Црта и конструира ортогонално проектирање на точка и точка во специјална положба</li> <li>4. Црта и конструира вистинска големина на отсечка и наклонети агли</li> <li>5. Црта и конструира ортогонално проектирање на права</li> <li>6. Црта и конструира прободи на права и наклонети агли</li> <li>7. Црта и конструира трета проекциска рамнина</li> <li>8. Црта и конструира ортогонално проектирање на геометриска фигура</li> <li>9. Црта и конструира ортогоналното проектирање на геометриски тела</li> </ol>
2	Црта и конструира	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поим за коса проекција;</li> <li>- Коса проекција на</li> </ul>	<p><b>Активности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Објаснува поим за коса проекција;</li> <li>- Димонстрира коса проекција на</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дефинира поим за коса проекција</li> </ol>

Назив на модуларна единица 1: Основи на ортогонално и косо проектирање				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување
	коса проекција	геометриски фигури; - Коса проекција на геометриски тела.	геометриски фигури; - Димонстрира коса проекција на геометриски тела; - Презентира конструирани коси проекции.  <b>Методи:</b> - Дискусија; - Менторство и насочување; - Учење преку откривање; - Работа на решавање на проблеми; - Работа во групи; - Презентација.	2. Црта и конструира коса проекција на геометриски фигури 3. Црта и конструира коса проекција на геометриски тела

Назив на модуларна единица 2: Рамнини				
---------------------------------------	--	--	--	--

Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување
1	<p>Ученикот ќе биде способен да:</p> <p>Црта и конструира рамнини</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Траги на рамнина;</li> <li>- Координати на рамнина;</li> <li>- Рамнини паралелни на проекциските рамнини;</li> <li>- Геометриски фигури во рамнини паралелни на проекциските рамнини;</li> <li>- Рамнини нормални на проекциските рамнини;</li> <li>- Точка и права во проектирачка рамнина;</li> <li>- Пробод на права низ проектирачка рамнина;</li> <li>- Соборување на проектирачки рамнини;</li> <li>- Геометриски фигури кои лежат во проектирачки рамнини;</li> <li>- Геометриски тела кои со основата лежат на проектирачки рамнини.</li> </ul>	<p><b>Активности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Објаснува за траги и координати на рамнина;</li> <li>- Димонстрира геометриски фигури во рамнини паралелни на проекциските рамнини;</li> <li>- Димонстрира рамнини нормални на проекциските рамнини;</li> <li>- Димонстрира точка и права во проектирачка рамнина;</li> <li>- Димонстрира пробод на права низ проектирачка рамнина;</li> <li>- Објаснува за соборување на проектирачки рамнини;</li> <li>- Димонстрира геометриски фигури кои лежат во проектирачки рамнини;</li> <li>- Димонстрира геометриски тела кои со основата лежат на проектирачки рамнини;</li> <li>- Презентира цртани и конструирани рамнини.</li> </ul> <p><b>Методи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дискусија;</li> <li>- Менторство и насочување;</li> <li>- Учење преку откривање;</li> <li>- Работа на решавање на проблеми;</li> <li>- Работа во групи;</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определува и црта траги на рамнина</li> <li>2. Определува и црта координати на рамнината</li> <li>3. Црта и конструира рамнини паралелни на проекциските рамнини</li> <li>4. Црта и конструира геометриски фигур во рамнини паралелни на проекциските рамнини</li> <li>5. Црта и конструира рамнини нормални на проекциските рамнини</li> <li>6. Црта и конструира точка и права во проектирачка рамнина</li> <li>7. Црта и конструира пробод на права низ проектирачка рамнина</li> <li>8. Црта и конструира соборување на проектирачки рамнини</li> <li>9. Црта и конструира геометриски фигури кои лежат во проектирачки рамнини</li> <li>10. Црта и конструира</li> </ol>

Назив на модуларна единица 2: Рамнини				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување
			- Презентација.	геометриски тела кои со основата лежат на проектирачки рамнини
2	Црта и конструира трансформација	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поим за трансформација;</li> <li>- Трансформација на точка;</li> <li>- Трансформација на геометриски фигури;</li> <li>- Трансформација на геометриски тела.</li> </ul>	<p><b>Активности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дефинира поим за трансформација;</li> <li>- Демонстрира трансформација на точка;</li> <li>- Демонстрира трансформација на геометриски фигури;</li> <li>- Демонстрира трансформација на геометриски тела;</li> <li>- Презентира цртани и конструирани трансформации.</li> </ul> <p><b>Методи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дискусија;</li> <li>- Менторство и насочување;</li> <li>- Учење преку откривање;</li> <li>- Работа на решавање на проблеми;</li> <li>- Работа во групи;</li> <li>- Презентација.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дефинира поим за трансформација</li> <li>2. Црта и конструира трансформација на точка</li> <li>3. Црта и конструира трансформација на геометриски фигури</li> <li>4. Црта и конструира трансформација на геометриски тела</li> </ol>

Назив на модуларна единица 3: Котирана проекција				
--	--	--	--	--

Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување
1	<p>Ученикот ќе биде способен да:</p> <p>Црта и конструира котирана проекција</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Котирана проекција на точка;</li> <li>- Котирана проекција на права и отсечка;</li> <li>- Заемна положба на две прави;</li> <li>- Претставување на две рамнини;</li> <li>- Претставување на топографски површини - терен;</li> <li>- Ископ, усек и насип;</li> <li>- Пат со наклон на коса рамнина;</li> <li>- Пат со наклон на терен зададен со изохипси.</li> </ul>	<p><b>Активности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дефинира поими за котирана проекција на точка, права и отсечка;</li> <li>- Објаснува за заемна положба на две прави;</li> <li>- Демонстрира претставување на две рамнини;</li> <li>- Демонстрира претставување на топографски површини - терен;</li> <li>- Објаснува за поимите ископ, усек и насип;</li> <li>- Демонстрира пат со наклон на коса рамнина;</li> <li>- Демонстрира пат со наклон на терен зададен со изохипси;</li> <li>- Презентира цртани и конструирани котирани проекции.</li> </ul> <p><b>Методи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дискусија;</li> <li>- Менторство и насочување;</li> <li>- Учење преку откривање;</li> <li>- Работа на решавање на проблеми;</li> <li>- Работа во групи;</li> <li>- Презентација.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Црта и конструира котирана проекција на точка</li> <li>2. Црта и конструира котирана проекција на права и отсечка</li> <li>3. Црта и конструира заемна положба на две прави</li> <li>4. Црта и конструира претставување на две рамнини</li> <li>5. Црта и конструира претставување на топографски површини - терен</li> <li>6. Црта и конструира ископ, усек и насип</li> <li>7. Црта и конструира пат со наклон на коса рамнина</li> <li>8. Црта и конструира пат со наклон на терен зададен со изохипси</li> </ol>

Оценување на постигањата на учениците

Следењето и оценувањето на постигнувањата на учениците, треба да се врши плански, систематски и

	<p>континуирано во текот на учебната година.</p> <p>За проверка на постигањата се применуваат три форми на оценување: оценување на учениците од страна на наставникот, од страна на другите ученици и лична (самопроценка). Ќе се применува следната динамика на оценување: иницијална евалвација – за утврдување на предзнаења на почетокот од процесот на учење, формативна евалвација – следење на напредокот на учениците и утврдување на тешкотии во процесот на учење и сумативна евалвација – евалвација на постигањата. За проверка на постигањата на резултатите од учење ќе се користат следните можни пристапи: усно проверување, тестови, проверки на домашни задачи, оценување на практичната оспособеност на учениците при вршење на вежбите, практичните операции и работните задачи, активното учество на часовите, групни проекти/индивидуални проекти, разговор или презентација на одредена тема, писмена проверка, групно оценување, портфолио, традиционални испити и сл.</p> <p>Во текот на учебната година знаењата на учениците се оценуваат најмалку со две оценки во текот на полугодие, а се утврдуваат и полугодишни и годишни оценки.</p> <p>Доколку ученикот не ги постигне резултатите од учење во реализирањето на програмата, се постапува согласно законската регулатива за средно образование.</p>
<b>Литература и други извори</b>	Учебник по предметот Нацртна геометрија, автори Билјана Крстеска и Весна Хрисовска; Нацртна геометрија, автор Весна Трпковска, Интернет, законски регулативи за градежништво, техничка документација и сл.
<b>Почеток на имплементација на наставната програма</b>	Учебна 2017/2018 година
<b>Институција/ носител на програмата</b>	Центар за стручно образование и обука
	Работна група:
<b>Изработил</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. м-р Бранко Алексовски, координатор, советник во Центарот за стручно образование и обука</li> <li>2. Јасмина А. Симјановска, член, наставник во СГГУ ГС „Здравко Цветковски“, Скопје</li> <li>3. Проф. д-р Мери Цветковска, член, професор на УКИМ Градежен факултет, Скопје</li> <li>4. дип. град.инг. Марјан Павиќ, член, ЈП Улици и патишта, Скопје</li> </ol>

	Со поддршка на проектот на Светска банка за развој на вештини и поддршка на иновации - Компонента за реформирање на техничкото образование
Потпис и датум на донесување на наставната програма	бр. <u>12-10863/</u> <del>06</del> <u>09-2017</u> година  МИНИСТЕР, Рената Дескоска 
Датум на ревизија	